

Службен гласник

на Општина Валандово

Број 15

30 ноември 2021 година, вторник



www.valandovo.gov.mk

СОДРЖИНА

Градоначалник на општина Валандово:

1. **Решение** за констатирање престанок на мандат на вршител на должноста Директор на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово 2
2. **Решение** за именување вршител на должноста Директор на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово 2

Совет на Општина Валандово:

- | | |
|---|--|
| 1. Решение за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2021 година 3 | 12. Одлука за одобрување на средства за санирање на штетите од пожар на индивидуална семејна кука сопственост на Седат Мурадов од с.Калково..... 5 |
| 2. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2021 година 3 | 13. Решение за објавување на Одлуката за давање на приоритет за користење на грант сретства од Вториот проект за подобрување на општинските услуги МСИП2 6 |
| 3. Решение за објавување на Одлуката за одобрување средства за лекување 3 | 14. Одлука за давање на приоритет за користење на грант сретства од Вториот проект за подобрување на општинските услуги МСИП2 6 |
| 4. Одлука за одобрување средства за лекување 3 | 15. Решение за објавување на Одлуката за утврдување приоритет на Проектот „Изградба на водоснабдителен систем за с.Калково, Општина Валандово 6 |
| 5. Решение за објавување на Одлуката за одобрување средства за инвалидска количка 4 | 16. Одлука за утврдување приоритет на Проектот „Изградба на водоснабдителен систем за с.Калково, Општина Валандово 6 |
| 6. Одлука за одобрување средства за инвалидска количка 4 | 17. Решение за објавување на Одлуката за сопствено учество во реализација на Проект „Изградба на водоснабдителен систем за с. Калково, Општина Валандово“ 6 |
| 7. Решение за објавување на Одлуката за одобрување средства на планинари 4 | 18. Одлука за сопствено учество во реализација на Проект „Изградба на водоснабдителен систем за с. Калково, Општина Валандово“ 7 |
| 8. Одлука за одобрување средства на планинари 4 | 19. Решение за објавување на Решението за верификување на членови на Локалниот младински совет на Општина Валандово 7 |
| 9. Решение за објавување на Одлуката за доделување на еднократна парична помош на семејства за запишување на дете во прво одделение во Општинските основни училишта 4 | |
| 10. Одлука за доделување на еднократна парична помош на семејства за запишување на дете во прво одделение во Општинските основни училишта 5 | |
| 11. Решение за објавување на Одлуката за одобрување на средства за санирање на штетите од пожар на индивидуална семејна кука сопственост на Седат Мурадов од с.Калково 5 | |

20. **Решение** за верификување на членови на Локалниот младински совет на Општина Валандово 7
21. **Решение** за објавување на Решението за именување членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие „Комунален сервис“- Валандово, претставници на основачот Општина Валандово ... 7
22. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие „Комунален сервис“- Валандово, претставници на основачот Општина Валандово 7
23. **Решение** за објавување на Решението за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие „Комунален сервис“-Валандово . 8
24. **Решение** за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие „Комунален сервис“- Валандово 8
25. **Решение** за објавување на Заклучокот за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2021 до 30.09.2021 година 8
26. **Заклучок** за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2021 до 30.09.2021 година 8
27. **Решение** за објавување на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема во Општина Валандово за 2021 година 9
28. **Програма** за изменување и дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема во Општина Валандово за 2021 година 9
29. **Решение** за објавување на Изјавата дека Општина Валандово ги исполнува условите кои се бараат во врска со реализација на Проект: „Изградба на водоснабдителен систем за с.Калково, Општина Валандово“ 9
30. **Изјава** дека Општина Валандово ги исполнува условите кои се бараат во врска со реализација на Проект: „Изградба на водоснабдителен систем за с.Калково, Општина Валандово“ 9

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19), член 50 став 1 и член 63 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесува

РЕШЕНИЕ

за констатирање престанок на мандат на вршител на должност Директор на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово

1. **СЕ КОНСТАТИРА** престанок на мандатот, вршител на должност Директор на Јавното Претпријатие „Комунален сервис“ Валандово, на Петар Зајков,

поради истек на времето за кое е именуван.

2. Функцијата вршител на должност директор на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово, Петар Зајков ќе ја врши заклучно со ден 30.11.2021 година.

3. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Петар Зајков, со Решение на Градоначалникот на Општина Валандово бр.09-718/1 од 10.09.2020 година е именуван за вршител на должност Директор на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово, до избирањето на нов директор, но не подолго од шест месеци од неговото именување.

Бидејќи извршувањето на должност е ограничена со определен временски период, се одлучи како во диспозитивот на решението.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Решение може да се поднесе жалба преку Градоначалникот на Општина Валандово до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот.

Бр.09-919/1
30.11.2021 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 23 став 3 во врска со член 24-а став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19), член 50 став 1 и член 63 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесува

РЕШЕНИЕ

за именување вршител на должност директор на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово

1. За вршител на должност директор на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово, сметајќи од 01.12.2021 година, **СЕ ИМЕНУВА** Емилија Заева-Костова од Валандово, со завршено високо образование VII/1 степен економски факултет и повеќе од пет години работно искуство.

2. Вршителот на должност директор од точка 1 на оваа Решение, ќе ги врши работите до изборот на нов директор, но не подолго од шест месеци од денот на неговото именување.

3. Решение ќе биде објавено во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Образложение

Градоначалникот на Општина Валандово, поради истек на времето за кое е именуван, со Решение

бр.09-919/1 од 30.11.2021 година, има констатирано престанок на мандат на вршителот на должноста директор на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валаново.

При таква состојба, врз основа на член 23 став 3, во врска со член 24-а став 3 од Законот за јавните претпријатија, градоначалникот на општината, со оваа Решение, до изборот на нов директор, но не подолго од шест месеци, именува вршител на должноста директор на јавното претпријатие.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Решение може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот.

Бр.09-920/1 Градоначалник
30.11.2021 год. на Општина Валаново
Валаново Перо Костадинов

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валаново, Градоначалникот на Општина Валаново, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валаново за 2021 година

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валаново за 2021 година, што Советот на Општина Валаново ја донесе на четвртата редовната седница, одржана на ден 29.11.2021 година.

Бр.09-921/3 Градоначалник
30.11.2021 год. на Општина Валаново
Валаново Перо Костадинов

Врз основа на член 33 став 2 и 3 во врска со член 34 од Законот за Буџетите („Службен весник на РМ“ бр. 64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Валаново, Советот на Општина Валаново на четвртата редовна седница одржана на ден 29.11.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валаново за 2021 година

Член 1

Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валаново за 2021 година на следниот начин:

Потпрограма	
Потставка	Буџет Самоф. Дотац. Донац. Кред.

Н10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

424210 Одржув. на згради	0	0	- 300.000	0	0
482930 Реконстр.на др. Обј.	0	0	300.000	0	0

425760 Превозни усл.и во образ.	0	0	-250.000	0	0
421240 Течни горива	0	0	250.000	0	0
423990 Други материјали	0	0	-167.000	0	0
421110 Електрична енергија	0	0	70.000	0	0
421240 Течни горива	0	0	50.000	0	0
401130 Основни плати-др.вработ.	0	0	47.000	0	0

Н20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

480110 Купув.на канц. опрема	0	0	-300.000	0	0
421240 Течни горива	0	0	300.000	0	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината“ и станува дел на Буџетот на Општина Валаново за 2021 година.

Бр.08-111/3 Совет на Општина Валаново
29.11.2021 год. Претседател
Валаново Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валаново, Градоначалникот на Општина Валаново, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување средства за лекување

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување средства за лекување, што Советот на Општина Валаново ја донесе на четвртата редовната седница, одржана на ден 29.11.2021 година.

Бр.09-921/4 Градоначалник
30.11.2021 год. на Општина Валаново
Валаново Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валаново, Советот на Општина Валаново на четвртата редовна седница, одржана на ден 29.11.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување финансиска помош на Емилија Шопова од Струмица за покривање на трошоци за лекување во странство

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валаново за 2021 година, се одобруваат средства во нето износ од 120.000,00 денари, финансиска помош на Општина Валаново на Емилија Шопова од Струмица, за покривање на трошоци за лекување во странство.

Член 2

Исплатата на одобрените средства да се изврши од програма АО-Совет на општина, подставка 413110 тековни резерви-разни расходи, на име Емилија Шопова, на сметка за донација број 2107000006688, депонент НЛБ Банка АД-Скопје.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-111/4 Совет на Општина Валандово
29.11.2021 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување средства за инвалидска количка

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување средства за инвалидска количка, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовната седница, одржана на ден 29.11.2021 година.

Бр.09-921/5 Градоначалник
30.11.2021 год. на Општина Валандово
Валандово Пери Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четвртата редовна седница, одржана на ден 29.11.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување финансиска помош на Слободанка Ѓорѓова за покривање на трошоци за набавка на инвалидска количка за церебрална парализа

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2021 година, се одобруваат средства во нето износ од 60.000,00 денари, финансиска помош на Општина Валандово на Слободанка Ѓорѓова за покривање на трошоци за набавка на инвалидска количка за церебрална парализа.

Член 2

Исплатата на одобрените средства да се изврши од програма АО-Совет на општина, подставка 413110 тековни резерви-разни расходи на име Слободанка Ѓорѓова, број на сметка 200003334679378, депонент Стопанска банка АД Скопје.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-111/5 Совет на Општина Валандово
29.11.2021 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување средства за планинари

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување средства за планинари, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовната седница, одржана на ден 29.11.2021 година.

Бр.09-921/6 Градоначалник
30.11.2021 год. на Општина Валандово
Валандово Пери Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на четвртата редовна седница, одржана на ден 29.11.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување средства за финансиска поддршка на Планинарско-алпинистички клуб „ЈУГ ВАЛАНДОВО“ Валандово за организирање на традиционален планинарски марш „По падините на Плаваш“

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2021 година, се одобруваат средства во износ од 10.000,00 денари, како финансиска поддршка на ПАОК „ЈУГ ВАЛАНДОВО“ Валандово, за организирање на традиционален марш „По падините на Плаваш“, по повод празникот на општината „6-ти Ноември“.

Член 2

Исплатата на средствата да се изврши од програма АО-Совет на општина, подставка 413110 тековни резерви-разни расходи, на сметка на ПАОК „ЈУГ ВАЛАНДОВО“ Валандово.

Член 3

Корисникот е должен, одобрените средства, наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-111/6 Совет на Општина Валандово
29.11.2021 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за доделување на еднократна парична помош на семејства за запишување на дете во прво одделение во Општинските основни училишта

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за доделување на еднократна парична помош на семејства за запишување на дете во прво одделение во Општинските основни училишта, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 29.11.2021 година.

Бр.09-921/7
30.11.2021 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 158 став 1 од Законот за Основното образование („Службен весник на РСМ“ бр.161/19 и 229/20), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), член 21 став 1 точка 11, член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четвртата редовна седница, одржана на ден 29.11.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за доделување на еднократна парична помош на семејства за запишување на дете во прво одделение во Општинските основни училишта

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува доделување на еднократна парична помош во износ од 4.000,00 денари, на семејства кои запишале дете во прво одделение во Општинските основни училишта.

Член 2

Со исплатата на еднократната парична помош од член 1 на оваа Одлука ќе се отпочне со запишувањето на децата во прво одделение во учебната 2021/2022 година.

Член 3

Еднократната парична помош ќе се доделува врз основа на поднесено барање од страна на семејствата, до архивата на Општина Валандово, со уредно приложена документација со која ќе се потврди запишувањето на првачето во основно училиште на територијата на Општина Валандово, сродството со првачето, лична карта и трансакциска сметка на име на еден од родителите (подносител на барањето).

Барањето за остварување на правото од член 1 на оваа Одлука се објавува ВЕБ страната на Општина Валандово www.valandovo.gov.mk.

Барањето ќе може да се подигне од ВЕБ страната на општината или од Архивата на Општина Валандово.

Член 4

Средствата за оваа намена ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Валандово.

Член 5

Постапката за доделување на еднократна парична помош утврдена со оваа Одлука, ќе ја води Комисијата за доделување на еднократна парична помош, Формирана од Градоначалникот на Општина Валандово со Решение бр.09-626/2 од 20.09.2019 година.

Член 6

Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-111/7
29.11.2021 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства за санирање на штетите од пожар на индивидуална семејна кука сопственост на Седат Мурадов од с.Калково

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на средства за санирање на штетите од пожар на индивидуална семејна кука сопственост на Седат Мурадов од с.Калково, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 29.11.2021 година.

Бр.09-921/8
30.11.2021 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ сл.весник на РМ.бр.5/2002) и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на четвртата редовна седница, одржана на ден 29.11.2021 година, донесе:

ОДЛУКА

за одобрување на средства за санирање на штетите од пожар на индивидуална семејна кука сопственост на Седат Мурадов од с.Калково

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2021 година се одобруваат средства на фамилијата на Седат Мурадов од с.Калково, Валандово во износ до 60.000,00 денари, како финансиска помош на општината за санирање на штетите од пожарот, што ја зафати нивната индивидуална семејна кука на ден 14.11.2021 година.

Член 2

Средствата за реализација на помошта ќе се исплатат од програма А0 Совет на Општина, подставка 464 990 - други трансфери, на име Седат Мурадов со ЕМБГ 1406977463009 на сметка 210501580482353 депонент НЛБ банка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-111/8
29.11.2021 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за давање на приоритет за користење на грант средства од вториот проект за подобрување на општинските услуги МСИП2

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање на приоритет за користење на грант средства од вториот проект за подобрување на општинските услуги МСИП2, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 29.11.2021 година.

Бр.09-921/9
30.11.2021 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 44, член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на четвртата редовна седница, одржана на ден 29.11.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за давање на приоритет за користење на грант средства од Вториот проект за подобрување на општинските услуги МСИП2

Член 1

Со ова одлука се дава приоритет за аплицирање на проект: Набавка на садови за собирање отпад, за користење на средствата предвидени со грантот од Проект за подобрување на општинските услуги МСИП2, во износ од 760.069,00 денари.

Член 2

Висината на средствата од МСИП2 грантот изнесуваат до 27%, од Договорот со избраниот изведувач за реализација на проектот со средства од кредит за Проект за подобрување на општинските услуги МСИП2.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-111/9
29.11.2021 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за утврдување приоритет на Проект „Изградба на водоснабдителен систем за с.Калково, Општина Валандово“

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување приоритет на Проект „Изградба на водоснабдителен систем за с.Калково, Општина Валандово“, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 29.11.2021 година.

Бр.09-921/10
30.10.2021 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 22, став 1 точка 4, член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), член 15 став 1 точка 4, член 21 став 1 точка 43, член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четвртата редовна седница, одржана на ден 29.11.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување приоритет на Проектот „Изградба на водоснабдителен систем за с.Калково, Општина Валандово“

Член 1

Со оваа Одлука, Советот на Општина Валандово УТВРДУВА ПРИОРИТЕТ на Проектот „Изградба на водоснабдителен систем за с.Калково, Општина Валандово“ – изградба на резервоар и каптажа.

Член 2

Приоритетот од Член 1 од оваа Одлука е утврден врз основа на извршените согледувања на приоритетите во руралните населени места во Општина Валандово.

Член 3

Оваа Одлука Влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен Гласник“ на Општина Валандово.

Бр.08-111/10
29.11.2021 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за сопствено учество во реализација на Проект „Изградба на водоснабдителен систем за с.Калково, Општина Валандово“

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за сопствено учество во реализација на Проект „Изградба на водоснабдителен систем за с.Калково, Општина Валандово“, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 29.11.2021 година.

Бр.09-921/11
30.11.2021 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 43, член 45 и член 47 став 1 од Статутот на општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четвртата редовна седница, одржана на ден 29.11.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за сопствено учество во реализација на Проект „Изградба на водоснабдителен систем за с.Калково, Општина Валандово“

Член 1

Со оваа Одлука, Општина Валандово го утврдува сопственото учество во реализацијата на Проектот: „Изградба на водоснабдителен систем за с. Калково, Општина Валандово“, со намена за изградба на резервоар и каптажа.

Член 2

Вкупната вредност на инвестицијата за изградба на резервоар и каптажа, според предмер пресметката, изнесува 4.467.354,52 денари.

Министерството за транспорт и врски, како партнер во Проектот, ќе учествува со 84% од вредноста на инвестицијата или со 3.756.000,00 денари, а Општина Валандово ќе ги обезбеди останатите средства, односно разликата од учеството на Министерството за транспорт и врски и постигнатата цена по спроведената постапка за јавна набавка.

Член 3

Оваа Одлука Влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен Гласник“ на Општина Валандово.

Бр.08-111/11
29.11.2021 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Решение за верификување на членовите на Локалниот младински совет на Општина Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Решението за верификување на членовите на Локалниот младински совет на Општина Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 29.11.2021 година.

Бр.09-921/14
30.11.2021 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 18 став 5 од Законот за младинско учество и младински политики („Службен весник на РСМ“ бр.10/20) 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 42, член 43-в став 6, и член 50 став 2 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на

четвртата редовна седница одржана на ден 29.11.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за верификување на членови на Локалниот младински совет на Општина Валандово

1. СЕ ВЕРИФИКУВААТ членовите на Локалниот младински совет на Општина Валандово, избрани од Локалното собрание на млади со Одлука бр. 09-591/27 од 18.10.2021 година, и тоа:

- Марија Илиевска
- Гоги Тунгелов
- Габриела Костевска
- Бојан Николов
- Драган Митев

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-111/14
29.11.2021 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Решение за именување на членови на Управниот одбор на Јавното претпријатије „Комунален сервис“ Валандово, претставници на основачот Општина Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Решението за именување на членови на Управниот одбор на Јавното претпријатије „Комунален сервис“ Валандово, претставници на основачот Општина Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 29.11.2021 година.

Бр.09-921/15
30.11.2021 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и („Службен весник на РСМ“ бр.275/19), член 36 став 1 точка 5 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 28 и член 50 став 2 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четвртата редовна седница одржана на ден 29.11.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за именување на членови на Управниот одбор на Јавното претпријатије „Комунален сервис“ - Валандово претставници на основачот Општина Валандово

1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатије „Комунален сервис“ - Валандово, претставници на основачот Општина Валандово, **се именуваат:**

- Катерина Трајкова
- Мирјана Пеева
- Елизабета Чилевска Пандева
- Тони Узунов
- Александар Димов

2. Управниот одбор од редот на своите членови избира претседател;

3. Ова Решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-111/15 Совет на Општина Валандово
29.11.2021 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Решение за именување на членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиско работење на Јавното претпријатије „Комунален сервис“ Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Решението за именување на членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиско работење на Јавното претпријатије „Комунален сервис“ Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 29.11.2021 година.

Бр.09-921/16 Градоначалник
30.11.2021 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и („Службен весник на РСМ“ бр.275/19), член 36 став 1 точка 5 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 28 и член 50 став 2 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четвртата редовна седница одржана на ден 29.11.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатије „Комунален сервис“-Валандово

1. За членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатије „Комунален сервис“-Валандово, се именуваат:

- Драган Чочков
- Александра Јанева
- Мартин Катиќ

- Јасминка Сечкова
- Момчило Павлов

2. Надзорниот одбор од редот на своите членови избира претседател.

3. Ова Решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-111/16 Совет на Општина Валандово
29.11.2021 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2021 година до 30.09.2021 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2021 година до 30.09.2021 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 29.11.2021 година.

Бр.09-921/2 Градоначалник
30.11.2021 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 45 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на четвртата редовна седница, одржана на ден 29.11.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2021 година до 30.09.2021 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2021 година до 30.09.2021 година, на вкупно остварени приходи од 204.957.398 денари, односно 70,00% од планираните приходи и на извршени расходи од 181.826.862 денари, односно 62,00% од планираните расходи.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-111/2 Совет на Општина Валандово
29.11.2021 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за изменување и дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема во Општина Валандово за 2021 година

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за изменување и дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема во Општина Валандово за 2021 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 29.11.2021 година.

Бр.09-921/13
30.11.2021 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 80-а, став 1 од Законот за градење („Сл.весник на РМ“ бр. 103/2009, 124/2010, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 31/16, 39/16, 71/16, 103/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и „Сл. Весник на РСМ бр.244/19, 18/20 и 279/20“), член 22, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), член 15, став 1, точка 1 и член 45 од Статутот на општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четвртата редовна седница, одржана на ден 29.11.2021 година, донесе

ПРОГРАМА

за изменување и дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема во Општина Валандово за 2021 година

Член 1

Во Програмата за поставување на урбана опрема во Општина Валандово за 2021 година („Сл.гласник на Општина Валандово“ бр.12/20 и 1/21), се вршат следните измени и дополнувања:

- по точка Б-8, се додава нова точка Б-9 која гласи:

„На КП 15281 КО Пирава се дозволува поставување на урбана опрема – фитнес парк на отворено“.

- Во точка В-2 зборовите „Б-4 до Б-6“ се заменуваат со зборовите „Б-4 до Б-6 и Б-9“.

- По точка Г-4 се додава нова точка Г-5 која гласи:

„За поставување на урбаната опрема – фитнес парк на отворено барателот е должен да достави основен проект“.

Член 2

Оваа Програмата влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-111/13
29.11.2021 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Изјава дека Општина Валандово ги исполнува условите кои се бараат во врска со реализација на Проект: „Изградба на водоснабдителен систем за с.Калково, Општина Валандово“

СЕ ОБЈАВУВА Изјава дека Општина Валандово ги исполнува условите кои се бараат во врска со реализација на Проект: „Изградба на водоснабдителен систем за с.Калково, Општина Валандово“, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 29.11.2021 година.

Бр.09-921/12
30.11.2021 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 45 од Статутот на Општина Валандово, а во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/10), Советот на Општина Валандово на четвртата редовна седница одржана на 29.11.2021 година, дава

ИЗЈАВА

дека Општина Валандово ги исполнува следните услови

Општината Валандово има формирано јавно претпријатие за комунални работи, под назив: Јавното Претпријатие „Комунален Сервис“ Валандово.

Јавното Претпријатие „Комунален Сервис“ Валандово ги покрива услугите кои се однесуваат на водоснабдување и одведување на отпадни води, и не е оптоварено со долгови кои би го довеле во прашање неговото функционирање.

Јавното Претпријатие „Комунален Сервис“ Валандово со утврдената тарифа овозможува покривање на трошоците за тековното и идно функционирање и одржување на Проектот.

Проектите со кои ќе аплицира општината ќе бидат одобрени со одлука од Советот на општината, за секој проект посебно.

Сите досега финансирани проекти за водоснабдување и одведување на отпадни води во Општината Валандово од донации од државата или меѓународни институции се реализирани и се во функција.

Доколку општината не ги исполни условите од дадената изјава се обврзува да ги врати средствата во целост.

Бр.08-111/12
29.11.2021 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

